



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издашја и огласи 688-3-291-2

Четврток, 4 септември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 37 — ГОД. XXV

Цена на овој број е 1,50 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60 — дин. — Релакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Поштемски Фах 224 — Телефони: централа 50-931 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

485.

Врз основа на членот 42 од Уредбата за изработка на премеј и катастар на земјиште и за нивно одржување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67), директорот на Сојузната геодетска управа пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ И БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА

I. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА

1. Општи одредби

Член 1

Со катастарското класирање на земјиштата (во понатамошниот текст: катастарско класирање) се определува класата на претходно утврдената култура во секоја парцела на плодно земјиште.

Член 2

Секоја култура се распоредува, според нејзините природни и економски услови за производство, во една од осум класи.

Како природни и економски услови за производство се подразбираат: особените на земјиштето, положбата и експозицијата, водниот режим на земјиштето, климата, оддалеченоста од пазарот и пристапноста на парцелата.

Член 3

Катастарското класирање се врши по катастарски општини, а според единствените мерила што се утврдуваат за секоја катастарска околија посебно.

Член 4

Заради правилно извршување на катастарското класирање, претходно се утврдува основата на класирањето.

Член 5

Катастарското класирање на катастарските општини се врши врз основа на претходно утврдените угледни земјишта (во понатамошниот текст: општинско угледно земјиште).

Општинските угледни земјишта се утврдуваат за секоја постојна култура и класа во катастарската општина, според мерилата што се определени врз основа на класирањето.

Член 6

Земјиштето на секоја парцела мора да ги има битните обележја и карактеристиките на угледно земјиште на онаа култура и класа во која е распоредено.

2. Утврдување и означување на културите и неплодните површини

Член 7

Секоја парцела на плодно земјиште, според начинот на искористувањето, се распоредува во една од следните култури:

ниви (ораници),
градини,
овоштарници,
лозја,
ливади,
пасишта,
шуми,
трски и мочуришта.

Неплодните површини не се распоредуваат во ни една култура.

Член 8

Културите се утврдуваат според следните обележја:

1) ниви се земјишта на кои се одгледуваат постојано или наизменично: стрни жита, посеви што се грлат (пченка, компир и др.), крмни растенија (луцерка, детелина, добиточна репка и др.) или индустриски растенија (тутун, афион, лен, хмел и др.), без оглед на тоа дали споменатите посеви се одгледуваат на нив секоја година или повремено остануваат необработени заради угарење или од други причини;

2) градини се земјишта на кои се одгледува зеленчук, а постојат природни услови или вештачки уреди за наводнување;

3) овоштарници се земјишта на кои се посадени овошци;

4) лозја се земјишта на кои е посадена винова лоза калемена или директно родна;

5) ливади се земјишта на кои растат треви што се косат редовно;

6) пасишта се земјишта на кои растат треви што исклучиво служат за пасење;

7) шуми се земјишта на кои растат шумски дрвја;

8) трски се земјишта на кои расте трска, а мочуришта се земјишта на кои растат мочуришни растенија што служат за огрев, за простирка за добиток, за плетење асури итн.

Член 9

Ако на земјишна парцела се измешани неплодно земјиште и плодно земјиште така што со премејот да не можат да се издвојат во посебни парцели, неплодното земјиште се издвојува со оценка во проценти од вкупната површина на парцелата.

Член 10

Земјиштата на кои природно се менува културата се распоредуваат во онаа култура за која земјиштата се достајано наменети според плодоредот и начинот на нивното искористување. Така, на пример: нивите што се одмораат и за тоа време земјиштето се користи како пасиште, не се пасишта туку ниви; ливадите што некое време се ораат за да се уништи плевелот и да се поправи базот на тревата, не се ниви туку ливади.

Напуштените парцели што не се обработуваат, ја задржуваат културата на поранешниот начин на искористување.

Член 11

Земјишта обраснати со грмушки, смреки, макија, трње, глог и со деградирани или опустошени шуми на кои е забрането пасење и брст, се сметаат за шуми, а земјиштата на кои не е забрането пасење и брст — пасишта.

Член 12

Земјиштата што се користат како паркови а не се јавни паркови, можат, според својата главна намена да се распоредат во една или повеќе култури. Ако е во паркот претежно цвеќе за продажба, паркот се распоредува во градина, ако е претежно трева, се распоредува во ливада а ако се претежно дрвја, се распоредува во шума. Ако во паркот цвеќето, овошките, тревата, дрвјата, секое за себе се групирани, тогаш секој дел се распоредува во соодветна култура.

Член 13

Шумските, лозовите и овошните расадници (освен лозата и овоштарниците што даваат плод) црничиштата што служат за одгледување на свилени бубачки, култивираниите врбаи за производство на праке, оризовите полиња и површините на кои суво се градинари и јагодарниците се распоредуваат во ниви.

Член 14

Земјиштата под украсни растенија како и нивните расадници се распоредуваат во градини.

Костенарниците, оревиштата и црничиштата се распоредуваат во овоштарници ако е главната корист од нив плодот, или во шуми ако е главната корист дрвото.

Шумските сечини и чистинки, ако не се косат и не се ораат, се распоредуваат во шуми.

Дрворедите што се состојат од одделни стебла надалеку засадени, како и одделни осамени стебла, не се земаат како посебна култура туку се распоредуваат во културата на парцелата на која се наоѓаат или покрај која се засадени.

Член 15

Ако во одделни краишта е вообичаено во иста парцела да се одгледуваат повеќе различни култури, таквите парцели, без оглед на површината, ги добиваат сите постојани култури кон нивните соодветни површини.

Член 16

Плодните земјишта што привремено или повремено не се користат во земјоделството, како: складишта на градежни или други материјали, тулани и сл., се распоредуваат во културата на околиното или најблиското земјиште со еднаква или слична плодност.

Член 17

Дворовите, до површина на пропишаниот максимум што служат исклучително за потребите на зградите за живеење, не се распоредуваат во ниедна култура. Делот од површината над пропишаниот максимум се распоредува во културата на околиното или најблиското земјиште од еднаква или слична плодност.

Член 18

Земјиштата што не се користат во земјоделството туку за некоја друга цел од потраен карактер, како: мајдани на камен и чакал, рудници, тулани (каде што откопувањата се од таква природа што земјиштето станало неплодно), се распоредуваат во неплодни површини.

Изградените и заградените јавни и спортски игришта, јавни паркови, панагуришта, назаришта, скверови, улици, плоштади, патишта од постојан карактер (јавни патишта и патишта на земјиште во сопственост на граѓани), јазови, прокопи, канали, железнички пруги, училишни дворови, економски дворови на работни организации, дворови на фабрики, дворови на богомолишта, воени вежбалишта, стрелишта, аеродроми и други воени објекти, како и сите постројки потребни за одбрана од поплави или за наводнување, не се распоредуваат во ниедна култура, туку само се означува нивната употреба.

Член 19

Културите се означуваат и се запишуваат во секоја парцела од скицата на деталите или од копијата на планот со скратеници, и тоа:

- 1) ниви со „нв“
- 2) градини „гр“
- 3) овоштарници „ов“
- 4) лозја „лз“
- 5) ливади „лв“
- 6) пасишта „пс“
- 7) шуми „ш“
- 8) трски „т“
- 9) мочуришта „м“.

Неплодните површини се означуваат со скратеницата „нп“ покрај која се запишува причината за неплодноста (песок, камен итн.).

Оризовите полиња, хмеларниците и црничиштата, што се распоредуваат во културата на нивите, добиваат посебни ознаки, и тоа:

- 1) оризово поле со „нво“
- 2) хмеларник „нвхм“
- 3) црничиште „нвц“

Утврдените култури се запишуваат и се заокружуваат со црн туш.

Дворовите кон зградите се означуваат со „дв“.

Кога кон зградите се дворови чија површина е над пропишаниот максимум, за такви дворови покрај ознаката „дв“ се става и ознака на културата според членот 17 од овој правилник.

Земјиштата што не се користат во земјоделството туку служат за други цели, се означуваат според членот 18 од овој правилник. На пример: „нп“ мајдан на камен.

Во случаите од членот 18 став 2 на овој правилник се означува само намената на земјиштето.

3. Основа на класирањето

Член 20

Заради утврдување на единствени мерила за катастарско класирање во катастарската околица, се утврдува основа на класирањето.

Основата на класирањето ја сочинува:

1) одбирањето и определувањето на угледните земјишта на подрачјето на катастарската околица за секоја постојна култура и класа (во понатамошниот текст: околиски угледни земјишта);

2) утврдувањето на класите што се застапени кај секоја постојна култура на подрачјето на секоја катастарска општина.

Одбирање и определување на околиски угледни земјишта

Член 21

За секоја култура ќе се утврди колку нејзини класи постојат во катастарската околица. Секоја култура што има најдобри природни и економски услови за производство ќе се распореди во прва класа, културата што има непосредно послаби природни и економски услови, во втора класа, и така редум до највисоката, осма класа.

При утврдувањето на класите не е дозволено прескокнување на редните броеви на класите, туку тие мораат да бидат поврзани во ред.

Член 22

При утврдувањето на класите кај овоштарници, лозја и шуми, нивната старост и прореденоста не се земаат предвид.

Член 23

При утврдувањето на класите за секоја култура, ќе се утврди и бројот на варијациите во секоја класа посебно.

Како варијации на една класа се подразбираат случаите кога од земјиште под иста култура се отиваат еднакви катастарски приходи иако се различни природните или економските услови за производство. На пример: послаби природни а подобри економски услови за производство, или подобри природни а послаби економски услови за производство.

Бројот на случаите во иста класа во смисла на ставот 2 на овој член, го претставува бројот на варијациите на таа класа.

Член 24

За сите класи и нивните варијации во секоја култура се одбираат околиски угледни земјишта.

Одбирањето на угледните земјишта се врши на самото место и секогаш се почнува со прва класа на секоја култура.

Член 25

За околиско угледно земјиште се одбира:

- 1) парцела што е од средна големина и од средна плодност на земјиштето во својата класа;
- 2) парцела што се наоѓа во поголем комплекс на парцели од иста култура и класа;
- 3) парцела што на целата своја површина има иста плодност.

Ако за некоја класа или за некоја варијација не постои парцела со еднаква плодност на целата своја површина, за угледно земјиште може да се одбере и дел на парцела што им одговара на условите од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член.

Член 26

Парцелата на угледното земјиште од членот 25 на овој правилник се означува во скиците на деталите или во копиите на плановите со квадрат извлечен со црн туш околу кругот во кој е впишан знакот на културата и неговата класа.

Утврдување на класите за секоја култура на подрачјето на катастарската општина

Член 27

За секоја култура ќе се утврди кои нејзини класи и кои варијации на тие класи постојат на подрачјето на катастарската општина.

Член 28

Класите на културите и варијациите на тие класи, што се утврдуваат според членот 27 од овој правилник, мораат според природните особини на земјиштето и економските услови на производството да им одговараат на околиските угледни земјишта на тие класи и нивните варијации во истата култура.

Член 29

Во катастарските општини класите не мораат да бидат застапени во непрекинат ред. На пример, нивите во иста катастарска општина можат да бидат застапени со 1, 3, 4, 6 и тн. класа.

Елаборат за основата на класирањето

Член 30

По завршувањето на теренските работи на утврдувањето на основата на класирањето се пристапува кон средување на податоците и се составува елаборат за основата на класирањето, што ги содржи следните податоци:

- 1) карактеристики на катастарската околица во поглед на климата, конфигурацијата на теренот, хидрографијата, особините на земјиштето и неговите погодности за одгледување на земјоделски култури, интензивноста и структурата на земјоделското производство, сообраќајните врски и пазарот;
- 2) список на околиските угледни земјишта;
- 3) преглед со опис на постојните култури и класи и нивните варијации, по катастарските општини.

Член 31

Списокот на околиските угледни земјишта се составува според редот на културите од членот 7 на овој правилник, освен за шумите за кои се составува посебен список.

За секоје угледно земјиште, покрај ознаката на класата, списокот треба да содржи и податоци за:

- 1) оддалеченоста на катастарската општина од пазарот и за сообраќајните врски со пазарот;
 - 2) релјефот и просечната надморска височина на катастарската општина;
 - 3) климата на потесното подрачје во кое се наоѓа угледното земјиште;
 - 4) оддалеченоста на угледното земјиште од економскиот двор, сообраќајните врски и за неговата пристапност;
 - 5) теренската положба на угледното земјиште;
 - 6) неговата експозиција;
 - 7) изложеноста на елементарни непогоди;
 - 8) педолошките особини врз основа на неговата морфологија и извршените лабораториски анализи на земјишните мостри;
 - 9) начинот на обработката и плодоредот;
 - 10) погодноста за одгледување на одделни култури;
 - 11) приносите на главните посеви;
 - 12) квалитетот на земјоделските култури што се одгледуваат на него;
 - 13) бројот на парцелата и име на корисникот.
- За шумите, списокот треба да ги содржи, покрај податоците од ставот 2 на овој член, и податоците за видот на дрвјата, турнусот, споредните производи на шумите, оддалеченоста на шумите од комуникациите и за нивната експлоатација.

4. Катастарско класирање во катастарска општина

Член 32

Катастарското класирање во катастарската општина се врши врз основа на претходно утврдени општински угледни земјишта.

Одбирањето на општинските угледни земјишта се врши за веќе утврдените култури, класи и нивни варијации од чл. 27 и 28 на овој правилник.

Член 33

Заради правилно одбирање на општинските угледни земјишта и рамномерно катастарско класирање, комисијата за катастарско класирање (во понатамошниот текст: комисијата) мора претходно да се запознае со елаборатот на основата на класирањето од членот 30 на овој правилник.

Член 34

За општинско угледно земјиште од една класа односно нејзини варијации, ќе се определи онаа парцела што според своите природни и економски услови за производство, со вообичаен начин на обработка, најмногу им одговара на податоците на околинското угледно земјиште од иста класа односно нејзина варијација.

Член 35

За општинско угледно земјиште се одбира парцела според условите од членот 25 на овој правилник.

Член 36

Околинско угледно земјиште е истовремено и општинско угледно земјиште за подрачјето на катастарската општина во која тоа се наоѓа.

Член 37

Општинските угледни земјишта се означуваат во скиците на деталите, копиите на плановите или на посебни списоци според членот 26 од овој правилник, а во списоците на општинските угледни земјишта се опишуваат според членот 31 од овој правилник.

Член 38

Катастарското класирање почнува, по правило, на оној дел на подрачјето на катастарската општина во кој е најмногу застапена најдобрата класа на најраширената култура во катастарската општина.

Член 39

Катастарското класирање се врши така што секоја парцела на плодното земјиште добива ознака на класата на она општинско угледно земјиште на кое таа најмногу му одговара според своите природни и економски услови за производство.

Ако парцелата не е со еднаква плодност на целата своја површина, деловите на парцелата од различна плодност, што добиваат ознаки на различни класи, се одвојуваат со бонитетна линија извлечена со зелен туш. Бонитетната линија се определува со одмерување на отстојанието од меѓните точки порано геодетски снимени.

Член 40

При катастарското класирање на овоштарници, лозја и шуми се постапува според одредбата на членот 22 од овој правилник.

Член 41

При детално класирање на парцелите од членот 15 на овој правилник, културите застапени во парцелата се означуваат според членот 19 од овој правилник, со назначување на површината на секоја одделна култура. Истовремено секоја застапена култура добива ознака на соодветната класа.

Член 42

Делот на површината на двор над пропишаниот максимум што не се обработува ниту се користи во земјоделството, добива ознака на културата и класата на околното или најблиското земјиште од еднаква или слична плодност.

Член 43

Исправките на ознаките на културата или класата запишани во скиците на деталите, копиите на плановите или посебните списоци се вршат со претрпување на погрешните ознаки така што тие да останат видливи.

За секоја исправка на слободниот простор во скиците на деталите, копиите на плановите или посебните списоци се врши следното запишување:

„Во парцелата бр. — исправката ја извршил

Член на комисијата —
земјоделски стручњак,

(Датум)

Член 44

Класите утврдени со катастарското класирање се запишуваат со црн туш во скиците на деталите, копиите на плановите или посебните списоци со арапски броеви покрај ознаката на културата.

Член 45

По завршеното катастарско класирање членот на комисијата — земјоделскиот стручњак ги потпишува скиците на деталите, копиите на плановите или посебните списоци со назначување:

„Катастарско класирање извршено од ————— до ————— година.“

Комисијата составува извештај за извршеното катастарско класирање, во кој, покрај составот на комисијата, го назначува и времето во кое е извршено класирањето.

Извештајот за извршеното катастарско класирање го потпишуваат сите членови на комисијата.

5. Други одредби

Член 46

Катастарското класирање со претходно давање основа на класирањето се врши:

1) по извршениот нов премер или обнова на премер на целото или на поголем дел од подрачјето на катастарската околија;

2) за секоја новонастаната култура во катастарската околија.

Член 47

Катастарското класирање без претходните работи за добивање основа на класирањето се врши при обнова на прометот или катастарското класирање на помал дел од подрачјето на катастарската околија.

Во случајот од ставот 1 на овој член катастарското класирање се усогласува со веќе постојното мерило на катастарското класирање во катастарската околија.

II. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА

Член 48

Бонитирањето ги опфаќа сите земјишта способни за земјоделско производство и се врши истовремено со катастарското класирање.

Член 49

Сите земјоделски земјишта во републиката се распоредуваат според својата плодност во осум бонитетни класи.

Најдобрите земјоделски земјишта ја добиваат првата бонитетна класа, послабите — втората и така по ред до најслабата — осма бонитетна класа.

Член 50

Плодноста на земјиштето се утврдува според морфолошките, физичките и хемиските особини на земјиштето, климата, положбата и водниот режим на земјиштето, не земајќи го предвид зголемувањето на приносот постигнат со наводнување.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ И БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА

Член 51

По завршеното катастарско класирање и бонитирање на земјиштата се изработува елаборат за условите на земјоделското производство во катастарската околица врз основа на податоците што служеле за катастарско класирање и бонитирање на земјиштата.

Елаборатот за условите на земјоделското производство во катастарската околица служи истовремено и како документација за извршеното катастарско класирање и бонитирање на земјиштата.

Член 52

Елаборатот за условите на земјоделското производство содржи, покрај податоци за економската, хидрографската и климатската положба на катастарската околица и податоци за:

- 1) особините на земјиштето утврдени врз основа на морфологијата на педолошките профили и лабораториското испитување на земјишните мостри;
- 2) степенот на изложеноста на земјиштето на ерозија;
- 3) изложеноста на земјиштето на редовни и повремени поплави;
- 4) изложеноста на земјиштето на постојана и повремена водолежност;
- 5) површините што се наводнуваат;
- 6) длабочината на подземни води.

Член 53

Морфолошките описи на ископаните педолошки профили и резултатите на лабораториското испитување на земјишните мостри од членот 52 точка 1 од овој правилник се составен дел на елаборатот за условите на земјоделското производство од членот 51 на овој правилник.

Член 54

Податоците од членот 52 на овој правилник се собираат за време на катастарското класирање.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за катастарското класирање и бонитирање на земјиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/61).

Член 56

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-948/1-69
27 август 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната геодетска
управа,
Василие Благоевиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за гарантираните цени за пченица и рж, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/69, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА И РЖ

Во точката 1 став 1, во уводната реченица, по зборовите: „со индивидуални“ по погрешка се изоставени зборовите: „земјоделски производители, и индивидуални“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 август 1969 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ПРАШАЊЕТО НА УСТАВНОСТА НА ОСНОВАЊЕТО И УКИНУВАЊЕТО НА ОПШТИНСКИ СУДОВИ

I. На барање на работната заедница на Општинскиот суд во Херцег Нови, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на членот 39 од Законот за судовите од општа надлежност, што го донесе Социјалистичка Република Црна Гора („Службени лист СР Црне Горе“ бр. 27/66).

Во текот на постапката и на јавната расправа Уставниот суд констатира дека со одредбата на наведениот член на републичкиот закон се укинаат општинските судови во Даниловград, Жабљак, Колашин, Плав, Плужина, Рожај, Улцињ, Херцег Нови и Шибеник, како и дека за укинување на тие судови не постоел предлог ниту друга форма на согласност на општинските собранија или на собираите на избирачи на териториите што укинатите општински судови ги опфаќале.

Уставниот суд исто така утврди дека Уставот на Југославија, а ниту Основниот закон за судовите од општа надлежност, изречно не го регулирале прашањето на учеството на општинските собранија во основањето и укинувањето на општинските судови.

Ова прашање изречно не го регулирале ниту републичките уставни. По исклучок, Уставот на Социјалистичка Република Црна Гора, во својот член 192 предвидуваше општинските судови да се основаат на предлог на општинските собранија. Таа одредба, меѓутоа, е изменета со Уставниот амандман XII на таа република според кој општинските судови се основаат и укинуваат со закон.

Од друга страна, Законот за организацијата и територијалната надлежност на судовите од општа надлежност на Социјалистичка Република Србија и Законот за судовите на Социјалистичка Република Хрватска предвидуваат задолжително претходно мислење на општинските собранија како услов за донесување републички закон со кој се основаат односно укинуваат општински судови. Наведениот за-

кон на СР Србија таква обврска предвидува и при основање односно укинување на окружни судови. До денес не е оценуван правниот карактер и дофат на ова мислење ниту е пропишана определена процедура за негово претресување во Собранието.

II. Не е спорно правото на републиката само со закон да ја регулира организацијата на судовите на својата територија со тоа да одлучува за основањето и укинувањето на определени судови што не се врховни судови (бидејќи врховните судови се основани со Уставот). Но правото на донесување закон не значи секогаш и право без услови. Кој и какви ќе бидат тие услови зависи од предметот на регулирањето, а во крајна линија од уставните начела и одредби.

Според Уставот судската функција се врши во единствениот судски систем. Судовите се органи на општествената заедница, а не на организацијата на власта на одделни општествено-политички заедници. Општествено-политичките заедници имаат соодветни политички права спрема определени судови. Тоа се однесува и на општинските судови, што се основаат во соодветна општинска заедница и како такви служат за задоволување на интересите и за заштита на правата на нејзините граѓани. Општината преку својето собрание ги избира судиите на општинските судови и ги обезбедува финансиските средства и материјалните услови за нивната работа. Од утврдена положба и од самоуправните права на општината произлегува и нејзиното право да влијае врз побитните промени во структурата на општината. Ако укинувањето на општински суд значи таква битна промена, не може да се спори барем правото на највисокото претставничко тело на општината во соодветна мера да влијае врз овој акт т. е. врз донесувањето на републички закон.

Во уставниот систем на Југославија функциите на општествено-политичките заедници не се хиерархиски и со тоа не произлегуваат а priori од нивната положба т. е. повисока функција — од повисока положба а пониска функција од пониска положба. Тоа се однесува на взаемните права и должности на републиката и заедниците на нејзината територија. Нема повисоки права без утврдените права со устав. Ова дотолку порано е потребно да се истакне што судовите во Југославија не се исклучително државни органи туку установи на општествената заедница, а општините се основни форми и основи на оваа единствена структура.

Постојните општински судови не се органи на општината, но не се ниту републички органи што само се наоѓаат на нејзината територија. Тие се дел на структурата на општината, но претставуваат и самостоен систем на органите и односите. За овој систем важат принципите изразени во членот 85 став 1 од Уставот: меѓусебните односи на општествено-политичките заедници се засноваат врз правата и должностите што се утврдени врз основа на Уставот. Ако одделен закон такви односи не предвидува, не значи дека тие не постојат. Во согласност е со Уставот новите закони што ќе се донесат во процесот на ревизијата на законодавството да ги предвидат таквите односи. Таа ревизија ја предвидува Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани VIII и XVI.

Ова го определи Уставниот суд да заземе начелен став за прашањето на укинувањето на општинските судови. Уставниот суд смета дека, во согласност со напред истакнатите принципи, треба да се решаваат и прашањата на основањето на општинските судови.

III. Во согласност со изложеното мислење и оцените а врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија и членот 17 став 1 точка 3 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија

Утврди:

1. Укинување на општински судови може да се врши со закон под услов на општината да ѝ се обезбедат определените права и влијанија врз донесувањето на закон со кој се основаат односно укинуваат општински судови;

2. Закон на републиката не е во согласност со Уставот ако не ѝ го обезбеди на општината правото да дава мислење за оправданоста на основањето или укинувањето на суд на нејзината територија и обврската на Собранието на републиката ваквото мислење да го претресува во посебна постапка. Додека овие закони не се донесат, деловниците на Собранието треба да обезбедат добивање и претресување на вакви мислења на заинтересираните општински собранија;

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и ќе им се достави на Сојузната скупштина и на Собранијата на социјалистичките републики.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав на претседателот на Судот Благо Јовановиќ и членовите на Судот Иван Божиќ, Неда Божиновиќ, д-р Асен Грунче, д-р Јован Горчевиќ, Шефкет Маглајлиќ, д-р Иво Сунарик, Никола Срзентиќ и Јоже Земљак.

У бр. 153/67
1 јули 1969 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Благо Јовановиќ, с. р

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧИЛЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧИЛЕ

I

Се отповикува

Мориц Романо од должност на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чиле.

II

Се назначува

Радомир Радовиќ, досегашен началник на Управата за Северна и Јужна Америка во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чиле.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 136
18 август 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО

I

Се отповикува

Милан Венишнич од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Мароко.

II

Се назначува

Зденко Свете, досегашен шеф на кабинетот на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Мароко.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 137

18 август 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Мустафа Виловиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сириската Арапска Република.

II

Се назначува

Мирко Јакше, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сириската Арапска Република.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 138

18 август 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ГРЦИЈА

I

Се отповикува

Михајло Јаворски од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Грција.

II

Се назначува

Драгомир Вучиниќ, досегашен претседател на Конференцијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Социјалистичка Република Црна Гора, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Грција.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 139

21 август 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ

I

Се отповикува

Иво Клеменчиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Дахомеј.

II

Се назначува

Трифун Николиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Дахомеј, со седиште во Акра.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 140

21 август 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основз на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги за школување и подготвување на кадрите за командување и раководење со здружените единици во Народноослободителната војна; за видни резултати во воено-политичкото оспособување на старешините за раководење со единиците и штабовите на ЈНА; за значаен придонес во развивањето на воената мисла и во изградувањето на концепцијата на општонародната одбрана на земјата

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

Вишата воена академија на ЈНА;
за постигнати успеси и придонес во изградбата на Воената морнарица и поморство

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Хидрографскиот институт на Воената морнарица.

Бр. 164

29 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорот на геодетска служба: Микულიќ Јосипа Маринко;
капетанот I кл. на геодетска служба: Чала Анте Анте,
капетанот на корвета: Перчин Јосипа Тино;
поручникот на боен брод: Брозинчевиќ Фране Крешимир;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот на геодетска служба: Зупан Рудолф Густав;
мајорот на геодетска служба: Јовановиќ Благоја Божида;
капетанот на фрегата: Секулиќ Стевана Миленко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

поморскиот заставник: Калопер Алфонза Јерко;
заставникот на финансиска служба: Китановиќ Михајла Станоје;
заставникот на административна служба: Сориќ Јакова Петар;
поморскиот постар водник I кл.: Костиќ Данила Славо;
воениот службеник VIII кл. на административна служба: Секулиќ Ивана Марија;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

поморскиот водник I кл.: Хаџиќ Самида Ахмед;
морнаричкотехничкиот водник I кл.: Шоштариќ Јосипа Франо;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

поморскиот водник I кл.: Булимбашиќ Милана Синај;

водникот I кл. на административна служба: Ѓаковиќ Миланка Илија;

поморскиот водник I кл.: Илиќ Миливоја Ђорђе.

Бр. 168
30 октомври 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
845. Правилник за катастарското класирање и бонитирање на земјиштата — — — —	1093
Исправка на Одлуката за гарантираните цени за пченица и 'рж — — — — —	1097
Одлука за прашањето на уставноста на основањето и укинувањето на општински судови — — — — —	1097